

Број на штета	
Датум на прием	
Број на полиса	

Ве молиме внимателно прочитајте и пополнете го овој образец како би можеле Вашето оштетно побарување да го решиме согласно со полисата на осигурување која ја имате

ПРИЈАВА

ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Податоци за осигуреникот			
Број на полиса			
Име и презиме или назив на фирма-Осигуреник			
ЕМБГ/ЕДБ			
Адреса за контакт			
Контакт телефон			
Е-маил			
Број на трансакциска сметка		Банка	

Податоци за возилото			
Марка и тип			
Регистарска ознака			
Година на производство			
Состојба на возило	Подвижно	Неподвижно	(да се заокружи)

Податоци за возачот кој во моментот на незгодата управувал со возилото	
Има и презиме	
Адреса за контакт	
Контакт телефон/е-маил	
ЕМБГ	
Број на возачка дозвола и категорија	

Во случај на судар со друго возило	
Име и презиме или назив на фирма	
Име и презиме на возачот	
Адреса и контакт телефон на возачот	
Регистарска ознака на возилото	

Податоци за сообраќајна незгода						
Видови на незгода (заокружете или допишете)	Со возило	Недвижност	Слетување	Кршење	Пожар	Кражба
	Пад на предмет	Олуја	Животно	Останато		
Улица/населба/место каде што се случила незгодата						



Датум и час на настанување на незгода					
Дали незгодата е пријавена во полиција?	Да	Не	Да, но не е направен увид	Европски записник	(да се заокружи)

Детален опис на незгодата

Скица од сообраќајна незгода	
Нацртајте улица, кружен тек или кривина каде се случила сообраќајната незгода. Нацртајте ги возилата како се поставени во моментот на незгодата, правците на движење на возилата како и знаковите или сигнализацијата на местото на незгодата	
	Означете ги учесниците
	А.
	Б.
	Ц.
	Д.
Е.	

Опис на оштетување на возило

Согласно Законот за заштита на личните податоци заради остварување на моето право за надомест на штета изјавувам дека сум согласен/на Кроација Осигурување А.Д. Друштво за неживотно осигурување, Скопје да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. Личните податоци наведени во пријавата;

Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа: (означете)

Лична карта/ пасош возачка дозвола/ здрав. лег. сообраќајна книшка транс. сметка

Согласен/на сум за потребите на постапката, осигурувачот/ обработувачот, да изврши пренос на моите лични податоци во други држави членки на ЕУ или во земји кои не се членки на ЕУ, со претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на лични податоци; Доколку оштетениот во овој образец го наведе бројот на својот мобилен телефон, согласен е да добива СМС пораки за статусот на пријавената штета, а со наведување на е.маил адреса се согласува комуникација по предметната штета да се води по електронски пат.

Запознаен/на сум со моето право на увид, информација или исправка на лични податоци согласно одредбите од ЗЗЛП на РМ;

Запознаен/ на сум дека податоците од оваа пријава се деловна тајна за Друштвото согласно ЗЗЛП на РМ и ЗСО на РМ како и останатите закони и подзаконски акти.

Со мојот потпис ја потврдувам вистинитоста и веродостојноста на наведените податоци во оваа пријава.

Потпис/ печат за правно лице/ на оштетениот/осигуреникот

Во _____ датум _____